



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Отлаги според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Петок, 18 ноември 1977

БЕЛГРАД

БРОЈ 55

ГОД. XXXIII

Цена на овој број е 20 динари. — Претплата за 1977 година изнесува 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

726.

Врз основа на член 305 став 6 и член 307 став 3 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРИВРЕМЕН УВОЗ НА СТОКИ

Член 1

Во Уредбата за условите за привремен увоз на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76, 1/77, 12/77 и 18/77) во член 13 се додава нов став 2, кој гласи:

„Странските туристи што доаѓаат на привремен престој во Југославија со патничко моторно возило со приколка, можат приколките да ги остават во Југославија под царински надзор кај организациите на здружен труд регистрирани за давање услуги на чување на камп-приколки најдолго една година“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 885

10 ноември 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с. р.

727.

Врз основа на член 143 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), врз основа на согласноста на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОСНОВНИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И БАНКИТЕ ОВЛАСТЕНИ ЗА РАБОТИ СО СТРАНСТВО МОЖАТ ЗА СМЕТКА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ДА ИМ ДАВААТ ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ НА КОРИСНИЦИ ВО СТРАНСТВО

1. Основните и други организации на здружен труд и банките што ќе добијат овластување за вр-

шење на платниот промет и на кредитните работи со странство (во натамошниот текст: банките овластени за работи со странство) можат за сметка на основните и другите организации на здружен труд да даваат финансиски кредити за други намени во смисла на член 143 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, под услов ако со тие кредити се поттикнува проширувањето на капацитети, модернизацијата на производството и зголемувањето на обртните средства.

2. Финансиските кредити од точка 1 на оваа одлука основните и други организации на здружен труд и банките овластени за работи со странство можат за сметка на основните и други организации на здружен труд да им даваат на претпријатијата во странство што својата дејност ја вршат согласно со Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77).

3. Финансиските кредити од точка 1 на оваа одлука можат да се дадат со безусловна или неотповиклива гаранција или авал на домашна организација на здружен труд или банка овластена за работи со странство што основала претпријатие во странство или со безусловна и неотповиклива гаранција или авал на странска банка — првокласен кореспондент, со што се обезбедува наплатата на дадениот финансиски кредит и на каматата.

4. Основните и други организации на здружен труд можат кредити во динари на своите странски деловни партнери да им даваат за трошоците на нивните претставништва во Југославија под услов наплатата на дадениот кредит да ја извршат во девизи и тоа во рок од 90 дена од денот на користењето на кредитите.

5. Кредитите од точка 1 на оваа одлука можат да им се одобруваат на корисници во странство во рамките на обемот утврден со самоуправната спогодба од член 141 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство за одпосната година.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за намените и условите под кои банките овластени за вршење на платниот промет и на кредитните работи со странство и организациите на здружениот труд можат да даваат финансиски кредити во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/73, 10/76 и 44/76).

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

Е. п. бр. 888

10 ноември 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с. р.

728.

Врз основа на член 50 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77) и член 39 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ, ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНЕНИЈА ПРИ ИЗВОЗОТ И ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УВОЗ И ПЛАЌАЊЕ, КАКО И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТАТИСТИКАТА

1. За определување на основницата за пресметување на царината и на другите давачки, за пресметување на даночните олесненија при извозот и за искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката, се утврдуваат следните курсеви:

Вид на валутата	Динари
1 САД долар (USA \$)	18,25
100 австриски шилинзи (A\$ch)	113,00
100 белгиски франци (Bfr)	51,50
100 дански круни (Dkr)	298,40
1 англиска фунта (Lstg)	33,70
100 француски франци (FF)	376,00
100 холандски флорини (Hfl)	750,35
100 италијански лири (Lit)	2,10
1 канадски долар (Can \$)	16,40
100 западногермански марки (DM)	804,15
100 норвешки круни (Nkr)	332,35
100 швајцарски франци (Šfr)	813,20
100 шведски круни (Škr)	378,35
100 фински марки (Fmk)	438,75
100 јапански јена (Yen)	7,35
100 шпански песети (Pz)	21,65
1 кувајтски динар (Kuv. dinar)	64,00
1 ирачки динар (Ir. dinar)	63,20
1 австралиски долар	20,35
100 драхми	47,30

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат Решението за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметување на царината и на другите давачки, за пресметување на даночните олесненија при извозот и за девизните квоти што се искажуваат во динари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/76) и Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметување на царината и на другите увозни давачки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76).

3. Курсевите на странските валути утврдени во точка 1 на оваа одлука ќе се применуваат за потребите на статистиката од 1 јануари 1978 година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр 891

11 ноември 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Ѓурановиќ, с. р.

729.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), врз основа на согласноста од извршните совети на собранијата на републиките и од извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОСНОВАЧИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО СТРАНСТВО ВО ПОГЛЕД НА ПРОМЕТОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ОСНОВАНО ВО СТРАНСТВО ШТО СЕ ЗАНИМАВА СО ТРГОВСКА ДЕЈНОСТ

1. Организацијата на здружен труд што основа претпријатието во странство што ќе се занимава со трговска дејност (во натамошниот текст: претпријатието во странство) е должна во барањето за основање на претпријатието во странство да приложи писмена обврска дека таа претпријатието секоја година од вкупно остварениот промет поголем обем на тој промет ќе остварува со извоз на стоки и услуги од Југославија.

2. Ако организацијата на здружен труд основа сопствено претпријатието во странство, одлуката за преземената обврска од точка 1 на оваа одлука ја донесува надлежниот орган на управување со работата и работењето на таа организација согласно со самоуправната спогодба за здружување, со статутот и другите самоуправни општи акти на организацијата на здружен труд.

Ако повеќе организации на здружен труд заеднички основаат сопствено претпријатието во странство, одлуката за преземената обврска се донесува согласно со самоуправната спогодба од член 13 од Законот за вршење на стопански дејности во странство.

3. Ако организацијата на здружен труд заедно со странски правни или физички лица основа мешовито претпријатието во странство, обврската за остварување на обемот на прометот на стоки и услуги од Југославија од точка 1 на оваа одлука ќе се регулира со договорот за основање на мешовитото претпријатието (член 15 став 3 од Законот за вршење на стопански дејности во странство) според височината на учеството на организацијата на здружен труд во основачкиот влог на мешовитото претпријатието.

4. На барање од организацијата на здружен труд, може да ѝ се намали обврската за извоз на стоки и услуги од Југославија за претпријатието во странство во следните случаи:

1) ако основа сопствено или мешовито претпријатието во една од земјите во развој;

2) ако основа сопствено или мешовито претпријатието во странска земја, а за такво основање постои посебен интерес за развој на економските односи.

5. Намалувањето на обврската на извозот на стоки и услуги од Југославија за случаите од точка 4 на оваа одлука може да изнесува најмногу до 50% од обврската од точка 1 на оваа одлука.

6. По исклучок од точка 5 на оваа одлука, намалувањето на обврската на извозот на стоки и услуги од Југославија може да изнесува најмногу до 75% од обврската од точка 1 на оваа одлука за претпријатијата што се основани во најмалку развиени земји во развој.

7. Одобрението за намалување на обврската во смисла на точ. 4. 5 и 6 од оваа одлука го дава Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, согласно со член 17 од Законот за вршење на стопански дејности во странство.

8. Одредбите од оваа одлука се однесуваат и на организациите на здружен труд што основале претпријатија во странство што се занимаваат со трговска дејност до денот на влегувањето во сила на Законот за вршење на стопански дејности во странство, согласно со член 116 став 1 од тој закон.

9. Со прописот од член 105 од Законот за вршење на стопански дејности во странство ќе се регулира и начинот на евидентирање на остварениот промет и на следењето на извршувањето на преземената обврска на извозот во смисла на одредбите од оваа одлука.

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 889
20 јуни 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

730.

Врз основа на член 57 став 2 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ОБВРСКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕДОВЕН ПОПИС (ИНВЕНТАРИСУВАЊЕ) НА ОПРЕДЕЛЕНИ СРЕДСТВА

1. Основните организации на здружен труд, работните организации што во својот состав немаат основни организации на здружен труд, земјоделските задруги, основните задружни организации и основните организации на кооперанти (во натамошниот текст: организациите за здружен труд) што во текот на годината вршеле непрекинато попис (континуирано инвентарисување) на основните средства во употреба, на суровините и материјалите, на ситниот инвентар, на амбалажата и готовите производи и стоки не се должни да извршат попис на тие средства на крајот на деловната година.

Одредбата на став 1 од оваа точка не се однесува на производителите и стоките за кои се составува конечна пресметка на данокот на промет.

Организацијата на здружен труд може со самоуправен општ акт да определи кои видови на средства од точка 1 на оваа одлука континуирано ќе ги инвентарисува во текот на деловната година.

2. Се смета дека организацијата на здружен труд вршела континуирано инвентарисување на средствата од точка 1 на оваа одлука, ако:

1) донела самоуправен општ акт за континуирано инвентарисување;

2) извршила континуирано инвентарисување во рокот утврдени со самоуправниот општ акт;

3) за извршениот попис составила пописен елаборат;

4) надлежниот орган на управување на таа организација донел одлука за ликвидирање на вишоците и кусоците утврдени со пописот;

5) надлежниот орган на управување на таа организација донел одлука за расходување на средствата што со пописот се утврдени за расход;

6) состојбата на средствата искажана во книговодството е усогласена со фактичната состојба на тие средства утврдена со пописот.

3. Организацијата на здружен труд што во 1977 година извршила континуирано инвентарисување на средствата од точка 1 на оваа одлука и

постапила според точка 2 одредби под 3 до 6 од оваа одлука не е должна да изврши попис на тие средства на крајот на 1977 година.

4. Пописниот елаборат за извршеното континуирано инвентарисување е составен дел на пописниот елаборат за извршениот попис на крајот на деловната година и не се сведува на состојба на крајот на деловната година, туку се искажува со состојбата кога е извршен пописот.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 890
10 ноември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

731.

Врз основа на чл. 1а и 37 став 1 и чл. 37б и 37д, став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 23/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во врска со член 119 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/74, 63/74, 1/75, 10/75, 15/75, 18/75, 21/75, 30/75, 32/75, 34/75, 13/76, 43/76 и 32/77), чие важење е продолжено со Одлуката за применување до 31 декември 1977 година на прописите во областите на девизното работење, на кредитните односи со странство и на прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ, бр. 29/77), во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите на извозот и увозот, што е составен дел на таа одлука, во колона 4 се вршат следните измени:

„Тарифен број	Наименување	Поранешната кратенка за стокониот режим на увозот	Се заменува со кратенката за стокониот режим на увозот
1	2	3	4
56.01/16	Синтетични влакна: полиестерски	ЛБ	РК
56.02/3	Влакна синтетични полиестерски, несечени во кабли	ЛБ	РК
56.04/1а-1	Синтетични влакна чешлани, од полиестер	ЛБ	РК
56.04/16-1	Синтетични влакна други, од полиестер	ЛБ	РК“.

2. Оваа одлука ќе се применува на работите што ќе се склучат и ќе ги се пријават на банката од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 886
10 ноември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

732.

Врз основа на член 27 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 27 СТАВ 2 ТОЧКА 2 ОД ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

1. Ослободени се од плаќање на царина следните предмети што се увезуваат во смисла на член 27 став 2 точка 2 од Царинскиот закон:

Тар. број од Царинската тарифа	Наименување	Количество во парчиња
1	2	3
84.61/1	Славини, вентили и слични уреди-автоматски Ех. — Повратни вентили — Магнетски вентили	3 5
85.02/36	Електромагнетски кочници-други Ех. — Електромагнетски кочници за напон од 24 V	3
85.08/1	Стартери за мотори и динамо Ех. — Електрораздвигувачи за напон од 24 V, со сила 1,8 KS — Динамо-машини за напон од 28 V	3 2
85.08/7	Електрична опрема за задвижување и палење мотори со внатрешно согорување и прекинувачи што се користат заедно — друго Ех. Реглери за напон од 28 V	10
85.17/1	Електрични апарати за звучна сигнализација Ех. — Давач на звук во облик на перфориран диск што го врти електромотор	1
85.19/6	Заштитни уреди за постројки од висок и низок напон (осигурувачи, одводници на пренапон, релее, прекинувачи и др.) Ех. — Терморелеј за напон од 24 V — Релеј за напон од 24 V	20 75

1	2	3
	— Струјни релее за струја вклучување од 4 A	3
	— Живини релее за напон од 24 V	4
	— Автоматски прекинувачи за напон од 500 V	3
	— Импулсни прекинувачи (сигнални тастери) за напон од 250 V	5
	— Прекинувачи за напон од 600 V	3
	— Временски прекинувачи во облик на часовник, за напон од 24 V	3
	— Осигурувачи	15
85.21/3	Полупроводнички елементи (диоди, транзистори), кристали Ех. — Диоди	20
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. — Термостати за напон од 24 V — Нивостати за напон од 24 V	10 3

2. Увозот на предметите од точка 1 на ова решение го врши Секретаријатот за народна одбрана на град Белград.

3. Ова решение се применува од 1 јануари 1977 година.

4. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 887
10 ноември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

733.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ »BILD«

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот »Bild«, број 231 од 4 октомври 1977 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/562
17 октомври 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

734.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ »KURIER«

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Kurier“, број 277 од 8 октомври 1977 година, што излегува на германски јазик во Виена, Австрија.

Бр. 650-1-2/358

14 октомври 1977 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

735.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ »SÜD OST TAGESPOST«

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Süd Ost Tagespost“, број 233 од 8 октомври 1977 година, што излегува на германски јазик во Грац, Австрија.

Бр. 650-1-22/359

15 октомври 1977 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Дранко Јуришиќ, с. р.

736.

Врз основа на член 21 став 4, член 22 став 4, член 23 став 5 и член 28 став 7 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАТКИТЕ НА РАСТЕНИЈА ШТО СЕ УВЕЗУВААТ, ИЗВЕЗУВААТ И ТРАНЗИТИРААТ И ЗА НАЧИНОТ НА УНИШТУВАЊЕ НА ПРАТКИТЕ НА РАСТЕНИЈА

I. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот на вршење на задолжителниот здравствен преглед на пратките на растенија при увозот, извозот и транзитот, условите под кои пратките на растенијата можат да се увезуваат без уверение за здравствената состојба на пратката на растенија и начинот на уништување на пратките на растенија за ради спречување на внесувањето, односно ширењето

на карантинските и определените економски штетни растителни болести и штетници.

Задолжителниот здравствен преглед на растенијата и увозот и транзитот се врши на определените гранични премини, а при извозот — на местата на натоварот, односно на определените гранични премини.

Член 2

Под растение, во смисла на овој правилник се подразбираат, и тоа:

1) под живо растение, семе и посадоchen материјал: калем-ветчиња, резници, фиданки, подници, сејанци, ластунки на јаготки, окулантис, овошни и шумски садници, корења, кртоли, луковици, ризоми и др.;

2) под растителни делови: сечено цвеќе, лековити растенија, слама, сено, пченковина, трска и др.;

3) под растителни плодови: плодови на овошки, грозје, плодови од шумски и самоникнати растенија и други растителни плодови, зеленчук во свежа и сува состојба;

4) под влакна на предиви растенија: очистени и неочистени влакна и нивни отпадоци, освен впрдени и хемиски преработени влакна;

5) под амбалажа од растително потекло: амбалажа од дрво или од отпадоци од дрво, слама, мов, лисје, хартија, рогозини и др.;

6) под режана дрвна граѓа и шумски сортименти: трупци-обловина, огревно и целулозно дрво, производи на дрвната индустрија и др.;

7) под добиточна храна од растително потекло: сено, слама, пченковина, маслени погачи и сачма, брашно и трици, мешаници на добиточна храна, концентрати, зрнести растителни производи и др.;

8) под земја: остатоци на земја врз растителни делови, мостри на земја за педолошки испитувања, тресет и др.;

9) под органско ѓубре: шталско ѓубре, компост, гуано и др.;

10) под други предмети од растително потекло: брашно и други растителни преработки, а под други предмети од животинско потекло: рибино, месно и крвно брашно и др.

Член 3

Задолжителниот здравствен преглед на пратките на растенија опфаќа:

1) преглед на исправите што ја придружуваат пратката на растенија;

2) преглед на превозното средство;

3) преглед на амбалажата;

4) преглед на растенијата.

Задолжителниот здравствен преглед на пратките на растенија се врши во периодот од 1 октомври тековната година до 1 март наредната година во време од 7 до 17 часот и во периодот од 1 март до 1 октомври во време од 6 до 19 часот.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, задолжителниот здравствен преглед на пратките на растенија може да се врши и надвор од времето определено во став 2 од овој член ако со одлагање на прегледот би настапила поголема штета што тешко би можела да се надомести

Член 4

Уверението за здравствената состојба на растенијата (сертификат) што ја придружува пратката на растенија што се увезува или транзитира, мора да биде отпечатено на еден од светските јазици, во согласност со меѓународните договори што ги склучила Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 5

Ако со преработка на растенијата (хемиска или термичка) е отстранета можноста за пренесување на растителни болести или штетници, не е потребно да се врши задолжителниот здравствен преглед на растенијата.

Член 6

Клаузулите што граничната станица за заштита на растенијата ги става врз исправите што ја при-

дружуваат пратката на растенија мораат да бидат заверени со печат на граничната станица за заштита на растенијата и потпишани од страна на сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата.

II. Задолжителен здравствен преглед на пратките на растенија при увозот

Член 7

Прегледот на исправите што ја придружуваат пратката на растенија при увозот опфаќа преглед на:

- 1) уверението за здравствената состојба на пратката на растенија;
- 2) товарниот лист, бродската товарница и сл.;
- 3) фактурата и другите исправи што ја придружуваат пратката на растенија.

Прегледот на исправите од став 1 на овој член се врши заради идентификација на пратката на растенија и заради утврдување дека уверението за здравствената состојба на пратката на растенија ги исполнува условите пропишани со Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја (во натамошниот текст: Законот) и меѓународните договори што ги склучила Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 8

Прегледот на уверението за здравствената состојба на пратката на семе, посадочен материјал и сл. и на дополнителната изјава на тоа уверение, се врши и заради утврдување:

1) дека растенијата потекнуваат од растенија што не биле заразени со карантинска или определена економски штетна растителна болест или штетник;

2) дека производството на растенијата во текот на вегетацијата било контролирано од страна на надлежниот орган за заштита на растенијата на земјата извозничка.

Прегледот на уверението за здравствената состојба на пратката на пченка и алвадиско просо за семе (*Zea, Sorghum*) и на дополнителната изјава на тоа уверение се врши и заради утврдување дека семето било испитано според лабораториски метод на отсуство на карантински растителни болести што се пренесуваат со семето и дека не се најдени предизвикувачи на карантински растителни болести.

Прегледот на уверението за здравствената состојба на пратката на лозов посадочен материјал и на дополнителната изјава на тоа уверение се врши и заради утврдување дека матичниот насад бил испитан според лабораторискиот метод на отсуство на карантински вируси и микоплазми на винова лоза и дека не се најдени предизвикувачи на карантински вирусни или микоплазми на винова лоза.

Член 9

Прегледот на уверението за здравствената состојба на пратката на растенија од родот *Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus* и *Stranvaesia*, како и на дополнителната изјава на тоа уверение, се врши заради утврдување дека пратката потекнува од растенија што биле одгледувани на поле што во последните две години било контролирано од страна на надлежниот орган за заштита на растенијата на земјата извозничка и дека на тоа поле и на подрачјето од 5 km околу тоа поле немало појава на *Ergwinia amylovora*.

Член 10

Прегледот на уверението за здравствената состојба на пратката на компир и на дополнителната изјава на тоа уверение се врши заради утврдување:

1) дека пратката не потекнува од земјиште што до 10 km е оддалечено од најблиското жариште на *Synchytrium endobioticum*;

2) дека пратката потекнува од земјиште што не е заразено со *Heterodera pallida* и *Heterodera rostochiensis* и дека тоа земјиште пред садењето и за

време на вегетацијата било испитано на присуство на *Heterodera pallida* и *Heterodera rostochiensis*;

3) дека пратката не е заразена со *Corynebacterium sepedonicum*, дека потекнува од растенија што не биле заразени и дека производството на компирот било контролирано од страна на надлежниот орган за заштита на растенијата на земјата извозничка;

4) дека амбалажата е нова или дезинфикувана. Ако пратката на компирот е наменета за садење, со прегледот се утврдува дека дополнителната изјава на уверението, покрај податоците од став 1 на овој член, ги содржи и следните податоци:

1) дека пратката не е заразена со *Pseudomonas solanacearum*, *Potato vein-yellowing virus*, *Potato yellow dwarf virus* и *Potato spindle tuber virus*;

2) дека посевот бил контролиран од страна на надлежниот орган за заштита на растенија на земјата извозничка на вируси на компир.

Член 11

Пратките на растенија мораат да бидат исчистени од земја.

Ако во пратката на растенија се утврди присуство на земја, прегледот на уверението за здравствената состојба, на пратката на растенија и на дополнителната изјава на тоа уверение се врши и заради утврдување дека земјата е испитана на присуство на *Heterodera pallida*, *Heterodera rostochiensis* и *Synchytrium endobioticum*.

Член 12

Ако уверението за здравствената состојба на пратката на растенија содржи помали недостатоци (нецелосна адреса на испраќачот или примачот и сл.) што можат да се отстранат за релативно кратко време, граничната станица за заштита на растенијата ќе нареди тие недостатоци да се отстранат во определениот рок.

Ако недостатоците од став 1 на овој член не се отстранат во определениот рок или ако уверението за здравствената состојба на пратката на растенија има битни недостатоци (недоволни или неточни податоци за пратката, ја нема пропишаната дополнителна изјава на уверението или содржи исправки без заверка од надлежниот орган, итн.), граничната станица за заштита на растенијата ќе донесе решение за забрана на увозот на пратката или за уништување на пратката.

Член 13

Уверението за здравствената состојба на пратката на растенија, во смисла на член 21 став 3 од Законот, не е задолжителна за:

- 1) амбалажата од растително потекло што не била употребена за превоз на растенија;
- 2) тресетот во оригинално пакување;
- 3) пратките на растенија од југословенско потекло што се враќаат во Југославија;
- 4) предметите од животинско потекло (рибино, месно и крвно брашно и др.);
- 5) букети од режало цвеќе и венци;
- 6) излупен ориз, сурово кафе, плодови од овошје и зеленчук — до по 5 kg;
- 7) лековити растенија и растителни мирудии;
- 8) стоковни мостри на растенија во количества што се сразмерни на намената за која се определени, освен семе и посадочен материјал.

Уверението за здравствената состојба на пратката на растенија не е задолжително во смисла на став 1 од овој член под услов:

1) растенијата од точ. 5, 6 и 7 став 1 од овој член да се увезуваат за сопствени потреби, а не за пуштање во промет;

2) растенијата да потекнуваат од земја што има организирана служба за заштита на растенијата;

3) со задолжителниот здравствен преглед на растенијата на граничниот премин да се утврди дека растенијата не се заразени со карантински растителни болести и штетници.

Уверението за здравствената состојба за растенијата не е потребно ниту во случаите кога со меѓународни договори со кои се уредува материјата за малограничниот промет е предвидено тоа уверение да не се издава.

Член 14

Ако се увезуваат пратки на мостри на растенија за потребите на научните организации на здружен труд во смисла на член 27 став 1 од Законот, се врши преглед:

1) на одобрувањето од претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство за увоз на мостри на растенија без уверението за здравствената состојба на пратките на растенијата;

2) на товарниот лист, бродската товарница, спроводницата и сл.

Член 15

Ако се увезуваат пратки на живи паразити и предатори на инсекти, култури на габи, бактерии, вируси, микоплазми и други организми заради испитување на биолошкото отстранување на штетните инсекти, нематоди и плевел или заради други проучувања (член 27 став 3 од Законот), се врши преглед:

1) на одобрувањето од претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство за увоз на пратките од овој член;

2) на товарниот лист, спроводницата и сл.

Член 16

Ако пратката на растенија стигне на граничниот премин без уверението за здравствената состојба на пратката на растенија, а уверението е задолжително, граничната станица за заштита на растенијата ќе постапи во смисла на член 22 став 1 од Законот, а врз товарниот лист, царинската декларација или друга исправа што ја придружува пратката ќе ја стави клаузулата: „Се забранува увозот. Пратката пристигнала без сертификат“.

Ако пратката на растенија стигне по пошта без уверението за здравствената состојба на пратката на растенија, а уверението е задолжително, граничната станица за заштита на растенијата ќе донесе решение за забрана на увозот и ќе ја стави клаузулата врз спроводницата, односно другата соодветна исправа што ја придружува пратката: „Се забранува увозот. Пратката пристигнала без сертификат“. Оваа клаузула мора да биде и на француски јазик.

Пратката од став 2 на овој член ќе му се врати на испраќачот или ќе се уништи.

Растенијата што одделни лица ги внесуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија без уверението за здравствената состојба на пратката на растенија, а уверението е задолжително, граничната станица за заштита на растенијата ќе ги одземе и уништи, а врз потврдата на царинарницата за задржување на стоките ќе ја стави клаузулата: „Се забранува увозот. Пратката пристигнала без сертификат“.

Член 17

Ако пратката на растенија е снабдена со пропишаното уверение за здравствената состојба на пратката на растенија или ако за пратката на растенија уверението не е задолжително, граничната станица за заштита на растенијата ќе изврши преглед на превозното средство, амбалажата и растенијата.

Примачот на пратката и превозникот се должни да овозможат преглед на превозното средство со кое пратката стигнала и преглед на пратката на растенија на начинот што му одговара на видот на превозното средство, односно на видот на пратката.

Член 18

Граничната станица за заштита на растенијата може бесплатно да земе мостри на растенијата заради лабораториски преглед. За земените мостри граничната станица за заштита на растенијата му издава потврда на превозникот на растенијата.

Ако граничната станица за заштита на растенијата не може сама да ја утврди здравствената состојба на пратката на растенија, лабораторискиот преглед може да ѝ го довери на стручна или научна организација на здружен труд.

До завршувањето на лабораторискиот преглед, граничната станица за заштита на растенијата ќе преземе превентивни мерки евентуалната зараза на тату да не се прошири (забрана на земање мостри на растенијата од пратката од страна на други лица и сл.).

Член 19

Ако лабораторискиот преглед на мострите на семе треба да трае подолго, а на граничниот премин нема потребен складишен простор, граничната станица за заштита на растенијата може со решение да дозволи пратката, со преземање на потребни превентивни мерки, да се превезе во друго место на царинарнице во кое постои гранична станица за заштита на растенијата и со соодветен складишен простор.

Член 20

Ако при здравствениот преглед на пратката на растенија се утврди дека амбалажата или растенијата се заразени со карантинска, а пратката на семето или посадочен материјал и со определена економски штетна растителна болест или штетник што на местото на увозот не може целосно да се отстрани со дезинфекција или дезинсекција, граничната станица за заштита на растенијата нема да го дозволи увозот на таквата пратка туку со решение ќе нареди пратката, односно растенијата да му се врати на испраќачот или да се уништи ако постои опасност од ширење на заразата, односно ќе ги одземе и уништи растенијата што одделни лица ги внесуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Истовремено ќе нареди преземање на превентивни мерки за спречување на ширењето на заразата.

Ако нареди пратката на растенија да му се врати на испраќачот или да се одземе и уништи, граничната станица за заштита на растенијата ќе стави врз придружната исправа, односно врз потврдата на царинарницата за задржувањето на стоките клаузула: „Се забранува увозот. Пратката е зарадена со _____“, со тоа што ќе го назначи називот на карантинската, односно определената економски штетна растителна болест или штетник.

Член 21

Ако со здравствениот преглед на пратката на растенија се утврди дека пратката, односно растенијата не се заразени со карантинска, а семето и посадочниот материјал ниту со определена економски штетна растителна болест или штетник, граничната станица за заштита на растенијата ќе стави врз придружната исправа клаузула: „Пратката не е зарадена со карантинска растителна болест или штетник. Се дозволува увозот“, односно за пратките на семе и посадочен материјал клаузула: „Пратката не е зарадена со карантинска ниту со определена економски штетна растителна болест или штетник. Се дозволува увозот“.

Ако се увезува пратка на растенија според член 27 став 1 од Законот или се увезува пратка на растенија за која е пропишан карантински надзор (член 56 точка 3 од Законот), граничната станица за заштита на растенијата ќе ја стави врз придружната исправа клаузулата од став 1 на овој член и ќе го известат за увозот на таквата пратка републичкиот, односно покраинскиот орган надлежен за работите на заштита на растенијата и Сојузниот комитет за земјоделство.

Член 22

Ако на граничниот премин стигнала пратка на растенија противно на пропишаната забрана, односно ограничувањето на увозот (член 29 од Законот), граничната станица за заштита на растенијата без вршење на здравствениот преглед ќе донесе решение за враќање на пратката на испраќачот, а врз

придружната исправа ќе стави клаузула: „Забранет увоз“.

Ако растенијата од став 1 на овој член ги внесуваат одделни лица, граничната станица за заштита на растенијата ќе ги одземе и уништи растенијата, а врз потврдата на царинарницата за задржувањето на стоките ќе ја стави клаузулата од став 1 на овој член.

Член 23

Ако пратката на растенија се увезува со контејнери преку граничниот премин на кој не се врши преглед на контејнери, граничната станица за заштита на растенијата ќе изврши само преглед на придружните исправи.

Ако утврди дека контејнерот е снабден со пропишаното уверение за здравствената состојба на пратката на растенија, граничната станица за заштита на растенијата ќе донесе решение за одобрување на превозот на контејнерот до определеното место за вршење на здравствениот преглед на контејнерите, ќе ја стави клаузулата врз придружната исправа: „Се дозволува превоз до местото _____“, и за тоа веднаш ќе ја извести граничната станица за заштита на растенијата во местото определено за вршење на здравствениот преглед на контејнерите.

Ако утврди дека пратката на растенијата што се увезува со контејнери не е снабдена со уверението за здравствената состојба на пратката на растенија, граничната станица за заштита на растенијата ќе нареди со решение пратката да му се врати на испраќачот, а врз придружната исправа ќе стави клаузула: „Се забранува увозот. Пратката пристигнала без сертификат“.

Под контејнери, во смисла на овој правилник, се подразбираат контејнерите од затворен тип, со товарна зафатнина поголема од 3 m³, наменети за превоз на растенија што им одговараат на меѓународните стандарди за превоз на стоки под царински надзор.

Член 24

Врз пратките на растенија што се увезуваат во слободни царински зони или во констигнациони склади во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, ќе се применуваат одредбите од овој правилник што се однесуваат на увозот на пратки на растенија.

III. Задолжителен здравствен преглед на растенијата при увозот

Член 25

Ако земјата увозничка или земјата низ која пратката на растенијата се транзитира бара пратката на растенија да биде снабдена со уверението за здравствената состојба на пратката на растенија, испраќачот на растенијата е должен, во смисла на член 28 став 1 од Законот, за намераваниот извоз на растенијата писмено да го извести надлежниот орган во републиката, односно автономната покраина или надлежната гранична станица за заштита на растенијата најдоцна на 24 часа пред натоварот.

Известувањето од став 1 на овој член мора да ги содржи следните податоци:

1) фирма, односно назив, седиште и адреса на испраќачот на пратката;

2) назив и адреса на примачот на пратката и назив на местото на определувањето;

3) содржина на пратката, потекло на растенијата, начин на пакување, тежина, односно кубатура и број на колет;

4) вид и број на превозното средство;

5) место и време на натоварот;

6) дали, кога, со кое средство и во која концентрација е вршена дезинфекција, односно дезинсекција на пратката и време на траењето на експозицијата;

7) услови што ги поставува земјата увозничка, а особено со кои растителни болести или штетници пратката на растенија не смее да биде заразена.

За семето и посадочниот материјал, испраќачот на растенијата е должен кон известувањето за намераваниот извоз да го приложи и уверението за здравствената состојба на посевите и објектите од член 7 став 4 од Законот.

Ако здравствениот преглед со пратката на растенија при извозот го врши граничната станица за заштита на растенијата, а пратката потекнува од заразено подрачје, пратката мора да биде снабдена со уверението од член 18 став 4 од Законот.

Член 26

По приемот на известувањето за намераваниот извоз, надлежниот орган во републиката, односно автономната покраина или граничната станица за заштита на растенијата, во согласност со своите овластувања, ќе го изврши навремено задолжителниот здравствен преглед на пратката на растенија и ќе го издаде уверението за здравствената состојба на пратката на растенија кога издавањето на таквото уверение е задолжително.

Член 27

Здравствениот преглед на пратката на растенија при извозот опфаќа преглед на превозното средство, амбалажата и растенијата.

Ако при здравствениот преглед на пратката на растенија утврди дека пратката на растенија не е заразена со растителна болест или штетник поради која е забрането таквата пратка да се внесе во земјата увозничка или во земјата низ која пратката се транзитира надлежниот орган од член 28 став 2 од Законот, односно граничната станица за заштита на растенијата ќе го издаде уверението за здравствената состојба на пратката на растенија.

Ако при здравствениот преглед на пратката на растенија утврди дека пратката на растенија е заразена со растителна болест или штетник поради која е забрането таквата пратка да се внесе во земјата увозничка или во земјата низ која пратката се транзитира, надлежниот орган од член 28 став 2 од Законот, односно граничната станица за заштита на растенија нема да дозволи извоз на таквата пратка или, во спогодба со испраќачот, ќе нареди и други потребни мерки.

IV. Задолжителен здравствен преглед на растенијата при транзитот

Член 28

Пратките на растенија што во транзитот низ Социјалистичка Федеративна Република Југославија се претоваруваат или се транзитираат во орворени превозни средства, подлежат на задолжителен здравствен преглед на граничниот премин при влегувањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Ако со задолжителниот здравствен преглед се утврди дека пратката на растенија нема уверение за здравствената состојба на пратката на растенија, а транзитот не е дозволен без тоа уверение, или дека уверението не ги исполнува условите определени со меѓународните договори и со Законот, граничната станица за заштита на растенијата ќе го забрани со решение транзитот на пратката на растенија и ќе нареди пратката да му се врати на испраќачот, а врз придружната исправа ќе ја стави клаузулата: „Забранет транзит. Пратката пристигнала без сертификат“.

Член 29

Ако со задолжителниот здравствен преглед од член 28 став 1 на овој правилник се утврди присуство на карантинска, а за семето и посадочниот материјал и определена економски штетна растителна болест или штетник, граничната станица за заштита на растенијата ќе го забрани со решение транзитот на пратката на растенија и ќе нареди таа да му се врати на испраќачот, ако со меѓународен до-

говор не е определено поинаку, а врз придружната исправа ќе ја стави клаузулата: „Се забранува транзитот. Пратката е зарамена со _____“, со тоа што ќе го назначи називот на растителната болест или штетник.

Ако со задолжителниот здравствен преглед утврди дека пратката не е зарамена со карантинска, а семето и посадочниот материјал ниту со определена економски штетна растителна болест или штетник, граничната станица за заштита на растенијата ќе ја стави врз придружната исправа клаузулата: „Пратката не е зарамена со карантинска растителна болест или штетник. Се дозволува транзитот“, односно за пратките на семе и посадочен материјал — клаузулата: „Пратката не е зарамена со карантинска ниту со определена економски штетна растителна болест или штетник. Се дозволува транзитот“.

Ако треба да се изврши и претовар на пратката на растенија, граничната станица за заштита на растенијата веднаш за дозволата на транзит ќе ја извести граничната станица за заштита на растенијата во местото во кое ќе се врши претоварот.

Член 30

Ако при претоварот на пратката што се транзитира, остане во местото на претоварот некој дел од пратката, тој дел мора да се врати во земјата извозничка или да се уништи.

Член 31

Под отворено превозно средство, во смисла на овој правилник, се смета превозното средство кај кое, со оглед на неговата конструкција и видот на растенијата постои опасност пратката да се растура или некој дел да се одвои.

Член 32

Ако пратките на растенија се транзитираат низ Социјалистичка Федеративна Република Југославија со затворени превозни средства, а не се претоваруваат, ќе се изврши преглед:

1) на придружните исправи заради утврдување дека пратката е снабдена со пропишаното уверение за здравствената состојба на пратката на растенијата — кога транзитот на растенијата не е дозволен без тоа уверение (член 23 став 2 од Законот);

2) на железничките, патните, поморските и речните превозни средства заради утврдување дека се прописно затворени и пломбирани;

3) на денковните пратки заради утврдување дека се спакувани така што да е оневозможено ширење на растителни болести, односно штетници.

Ако при прегледот од став 1 на овој член се утврди дека пратката не е снабдена со уверението за здравствената состојба на растенијата, а транзитот не е дозволен без тоа уверение, или дека уверението не ги исполнува условите определени со меѓународните договори и со Законот, граничната станица за заштита на растенијата ќе го забрани со решение транзитот на пратката на растенија и ќе нареди пратката да му се врати на испраќачот, а врз придружната исправа ќе ја стави клаузулата: „Забранет транзитот. Пратката пристигнала без сертификат“.

Ако превозното средство не е прописно затворено и пломбирано, односно денковната пратка не е прописно спакувана, ќе се постапи на начинот предвиден за пратката што се транзитира со отворено превозно средство.

V. Мерки за заштита на растенијата при увозот, извозот и транзитот

Член 33

Заради спречување на ширењето, односно заради отстранување на карантинските и на определените економски штетни растителни болести и штетници при увозот, извозот и транзитот на растени-

јата, граничната станица за заштита на растенијата ќе нареди со решение дезинфекција, дезинсекција, уништување на растенијата и сл., кои мерки ги спроведува стручната организација на здружен труд од член 11 на Законот.

Спроведувањето на наредените мерки го контролира граничната станица за заштита на растенијата.

Член 34

Уништувањето на растенијата се спроведува со запалување на растенијата или со употреба на хемиски средства со кои во целост се уништуваат растенијата, предизвикувачите на растителни болести, штетниците и амбалажата.

Запалувањето на растенијата се врши во соодветни јами или уреди.

Уништувањето на растенијата со хемиски средства се врши така што растенијата се изрежуваат во ситни делови, се потопуваат во садови или јами со тие средства и се држат во нив онолку време колку што е потребно растенијата целосно да се уништат.

Член 35

За спроведената мерка на уништување на растенијата граничната станица за заштита на растенијата ќе ја стави врз придружната исправа клаузулата: „Пратката уништена на“.

VI. Завршни одредби

Член 36

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на вршење здравствена контрола на растенијата, земјата и органското ѓубре и за мерките за спречување на ширењето и сузбивање на растителните болести и штетници при увозот, извозот и провозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/65 и 28/66).

Член 37

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 9-3037/1

15 септември 1977 година
Белград

Заменик-претседател на
Сојузниот комитет
за земјоделство,

Бранко Турудија, с. р.

737.

Врз основа на член 6 од Законот за обележување и одржување на гробиштата и гробовите на припадниците на сојузничките армии и на другите странски армии на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75), Сојузниот комитет за прашање на борците и воените инвалиди донесува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ГРОБИШТАТА И ГРОБОВИТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СОЈУЗНИЧКИТЕ И НА ДРУГИТЕ СТРАНСКИ АРМИИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Евиденцијата за гробиштата и гробовите на припадниците на сојузничките армии и на другите странски армии на територијата на Југославија ја води надлежниот орган на републиката, односно

на автономната покраина врз основа на расположи-
вата документација за гробиштата, поединечните
гробови, спомен-костурниците и другите спомен-обе-
лежја на сојузничките армии и на другите странски
армии, како и врз основа на документацијата за по-
гребаните припадници на тие армии на територијата
на републиката, односно на автономната покраина.

Надлежниот орган на републиката, односно на
автономната покраина заради водење на евиденција-
та од став 1 на овој член, собира податоци за гроб-
иштата и гробовите на припадниците на сојузнич-
ките армии и на другите странски армии на тери-
торијата на републиката, односно на автономната
покраина.

Член 2

Надлежниот орган на републиката, односно на
автономната покраина води посебна евиденција за
гробиштата и гробовите на припадниците на сојуз-
ничките армии и на другите странски армии пред-
видени во член 1 ст. 2 и 3 од Законот за обележу-
вање и одржување на гробиштата и гробовите на
припадниците на сојузничките армии и на другите
странски армии на територијата на Југославија, а
посебна евиденција за припадниците на странските
армии предвидени во член 2 од Законот.

Надлежниот орган на републиката, односно на
автономната покраина, ја води евиденцијата со за-
пишување на податоци во книгата на гробиштата
и гробовите (во натамошниот текст: книгата на гроб-
иштата).

Член 3

Во книгата на гробиштата се внесуваат подато-
ци за гробиштата и гробовите, и тоа:

- 1) место каде се наоѓаат гробиштата и нивна
локација;
- 2) чии се гробиштата;
- 3) дали ги одржува земјата чии државјани се
погребани во нив;
- 4) име, презиме и година на раѓањето на погреб-
баните;
- 5) ден, месец и година на смртта на погребаните
војници;
- 6) земја чиј државјанин е, односно армија на
која ѝ припаѓал;
- 7) број на парцелата — гробот;
- 8) извор на податоците.

Член 4

Податоците од член 3 од овој правилник се за-
пишуваат во книгата на гробиштата со мастило или
со пишувачка машина.

Податоците се запишуваат врз основа на јавни
исправи или други веродостојни податоци.

Книгата на гробиштата мора да биде заверена со
печат од надлежниот орган на републиката, однос-
но на автономната покраина.

Член 5

Надлежниот орган на републиката, односно на
автономната покраина ја чува техничката докумен-
тација, со вртаните гробишта, односно гробови, при-
стапните патишта, патеките, другите објекти што им
припаѓаат на гробиштата и фоографии на гробиш-
тата.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1253/1-77

9 ноември 1977 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за прашања на борците
и на воените инвалиди,
Мара Радиќ, с. р.

738.

Врз основа на член 32 став 1 од Законот за
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр.
36/77), во согласност со претседателот на Сојузниот
комитет за земјоделство и со претседателот на Со-
јузниот комитет за здравство и социјална заштита,
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација проширува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕ-
ТОТ НА ЖИТАТА, МЕЛНИЧКИТЕ ПРОИЗВОДИ,
ЛЕБОТ, ПЕЧИВОТО И ТЕСТЕНИНИТЕ

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на житата, мел-
ничките производи, лебот, печивото и тестенините
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/77) чл. 126 се ме-
нува и гласи:

„Овој правилник ќе се применува од 1 јули 1978
година“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 67-ж-1133

8 ноември 1977 година

Белград

Директор

на Југословенскиот завод
за стандардизација,

Милан Крајчовиќ, с. р.

739.

Врз основа на член 244 став 2 алинеја 3 од Ус-
тавот на СФРЈ и Резолуцијата за заедничката по-
литика на економскиот и социјалниот развој на
Југославија во 1976 година, извршните совети на
собранијата на републиките и извршните совети
на собранијата на автономните покраини склучу-
ваат

Д О Г О В О Р

ЗА ОСНОВНИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД

Член 1

Извршните совети на собранијата на републи-
ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини со склучувањето на овој договор
се согласиле да обезбедат во републиките и авто-
номните покраини катастарскиот приход да се
утврдува во согласност со критериумите од овој
договор.

Член 2

Учесниците на овој договор се согласиле, врз
основа на основните критериуми за утврдување на
катастарскиот приход, да го пресметуваат ката-
старскиот приход за секоја катастарска околина
или преку репрезентативни катастарски околии.

Основните критериуми за утврдување на ката-
старскиот приход се отпечатени кон овој договор и
се негов составен дел.

Член 3

Учесниците на овој договор со согласиле прес-
метката на катастарскиот приход да ја завршат до
крајот на 1977 година, а новите скали на катастар-
скиот приход да ги применат почнувајќи од 1 јану-
ари 1978 година.

Социјалистичка Република Босна и Херцеговина и Социјалистичка Република Хрватска што извршиле ново пресметување на катастарскиот приход можат новите скали на катастарскиот приход да ги применуваат и пред рокот од став 1 на овој член.

Член 4

Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

Член 5

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина
заменик-републички секретар за финансии,
Ферид Бешлагик, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора
член на Советот и републички секретар за финансии,
Вук Огњановиќ, с. р.

За Извршниот совет на Соборот на СР Хрватска
член на Советот и републички секретар за пазар и цени,
Еторе Поропат, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија
член на Советот и републички секретар за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија
потсекретар во Републичкиот секретаријат за финансии,
Мара Рован, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија,
член на Советот и републички секретар за финансии,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на САП Косово
член на Советот и покраински секретар за финансии,
Гемшит Дурики, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина
член на Советот и покраински секретар за финансии,
Здравко Мутин, с. р.

ОСНОВНИ КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД

Утврдувањето на катастарскиот приход се врши според определените основни критериуми:

1. Катастарскиот приход на едно земјиште го опфаќа приходот од растителното производство и приходот од сточарството.

2. Катастарскиот приход се утврдува по катастарските околии и тоа за секоја класа на земјиште од следните катастарски култури:

- 1) ниви (ораници),
- 2) градини,
- 3) овоштарници,
- 4) лозја,
- 5) ливади,
- 6) пасишта,
- 7) шуми,
- 8) трски и мочуришта.

Во рамките на наведените главни култури, катастарскиот приход може да се утврди посебно и за културата на маслинарници и за културата на хмељарници во катастарските околии во кои тие култури се одгледуваат како постојани насади.

По исклучок, каде што ќе се укаже потреба од тоа, во рамките на наведените култури може да се врши натамошно диференцирање на културите (плантажни овоштарници, плантажни лозја, оризови полиња и др.).

3. Утврдувањето на катастарскиот приход се врши еднообразно во сите катастарски околии и на пропишаните образци.

Катастарскиот приход за секоја катастарска околија може да се утврди и преку пресметка за репрезентативните катастарски околии.

Утврдениот катастарски приход по катастарските класи и култури за секоја катастарска околија, ја сочинува скалата на катастарскиот приход на односната катастарска околија.

4. Катастарскиот приход се утврдува според податоците што важат за индивидуалните стопанства, вклучувајќи ја и кооперацијата.

По исклучок, кога во катастарската околија на индивидуалните стопанства не постојат површини на одделни класи на земјиште, за класите на земјиштето што не постојат, катастарскиот приход се утврдува на земјиштата во општествена сопственост како репрезентативни-примерни парцели, но при вообичаените услови на производството на индивидуалните стопанства.

5. Утврдувањето на структурата на производството, на просечните приноси на земјоделски и шумски производи, како и на просечните материјални трошоци на производството го врши Комисијата за утврдување на катастарскиот приход (во натамошниот текст: Комисијата).

6. Приходот од растителното производство се утврдува на репрезентативните-примерните земјишта (парцели) што се одбрани при катастарското класирање на земјиштето.

Ако не постојат репрезентативни-примерни земјишта или не ѝ одговараат на класата што ја имаат, утврдувањето на приходот од растителното производство ќе се врши на парцелата што се наоѓа во поголем комплекс на земјиште од иста класа, и тоа во онаа катастарска општина во која земјиштето на класата за која се утврдува катастарскиот приход има најголема површина во катастарската околија.

7. Катастарскиот приход за одделна култура и класа на земјиште се утврдува така што од просечниот бруто приход да се одбијат просечните материјални трошоци.

8. Структурата на производството за катастарската околија се утврдува врз основа на податоците на статистичката служба за онаа година што ѝ претходи на годината во која се утврдува катастарскиот приход.

По исклучок, ако земјиштата во катастарската околија во текот на годината во која се утврдува структурата на производството биле зафатени од елементарни непогоди, структурата на производството може да се утврди според податоците на статистичката служба од една година порано.

Во структурата на производството на одделни класи на земјиште влегуваат само оние посеви, односно видови на зеленчук или овошје што се одгледуваат на површини на земјиште од односните класи, но така што вкупното учество на секој по-

сев, односно вид зеленчук или овошје да му одговара на неговото процентуално учество во структурата на производството во катастарската околица.

9. Височината на просечниот принос по културите и класите на земјиштето се утврдува врз основа на присобраните податоци од репрезентативното-примерното земјиште и околните парцели, изјавите на производителите и другите податоци. Во вазписникот за утврдувањето на височината на просечниот принос Комисијата е должна детално да го образложи секој просечен принос што го утврдила за секоја класа на земјиште и катастарска култура.

10. Просечниот принос се утврдува за целата површина на репрезентативното-примерното земјиште, а потоа се пресметува за еден хектар.

11. Просечниот принос утврден за одделни земјоделски производи во катастарската околица, не може, по правило, да биде помал од просечниот петгодишен принос на индивидуалните стопанства, вклучувајќи ја и кооперацијата, утврден според податоците на статистичката служба за последните пет години.

12. Бруто приходот од ниви се утврдува според просечните приноси и структурата на површините на нивите под стрни жита (пшеница и 'рж, јачмен и овес), пченка, нивски зеленчук и крмни растенија.

При утврдувањето на бруто приходот од ниви, површините под индустриски растенија се додаваат кон површините под главниот посев што е најмногу застапен во катастарската околица. По исклучок, ако се укаже потреба од тоа, површините под индустриски растенија можат и посебно да се искажат во структурата на производството.

Површините под нивски зеленчук, освен чистите култури на градини, се додаваат кон површините на кои се одгледува компир и приходот се пресметува врз основа на просечниот принос на компир.

Бруто приходот од крмни растенија се пресметува според видот на крмното растение што најмногу се одгледува во катастарската околица. Бруто приходот од крмното растение се утврдува само за површините на кои крмното растение се одгледува како главен посев.

Површините под угар во катастарските околии во кои е вообичаен, при утврдувањето на катастарскиот приход можат да се признаат како земјишта од последни класи.

Приходот на секој посев, што влегува во структурата на производството, се пресметува на еден хектар површина, па добиените приходи според процентуалното учество на посевите во структурата на една класа на земјиште се сведуваат на приход по еден хектар на таа класа на ниви.

13. Бруто приходот од градини се утврдува според просечните приноси и процентуалната застапеност на главните видови на зеленчук на одделна класа на земјиште.

14. Бруто приходот од овоштарници се утврдува според структурата на овоштарниците во катастарската околица, бројот на родните стебла по еден хектар и просечниот принос по едно стебло.

15. Бруто приходот од маслиларници се утврдува според приносот добиен со преработка на плодот-маслинки.

16. Бруто приходот од хмељарници се утврдува според остварениот принос на хмељ на еден хектар.

17. Бруто приходот од лозја се утврдува според просечниот број на родните лозови пенушки на еден хектар и просечниот принос на грозје по една лозова пенушка. Бројот на родните лозови пенушки се утврдува според вообичаеното садење во одделната катастарска околица.

18. Бруто приходите од ливади и пасишта се утврдуваат според просечниот принос на сено.

19. Бруто приходот од шуми се утврдува според просечниот прирас на дрвната маса на еден хектар површина и сортиментниот состав по видовите на дрвјата од одделна класа.

20. Бруто приходот од трски и мочуришта се утврдува според просечниот принос на трска, рогоз и други мочуришни растенија.

21. При утврдувањето на трошоците на производството се земаат предвид само фактичните трошоци вообичаени за соодветните катастарски култури и класи на земјиште.

Во трошоците на производството влегуваат: вредноста на семето и насадите, на вештачкото ѓубре, на шталското ѓубре за градини, на средствата за заштита на растенијата и на материјалите за врзување, трошоците на запрежната и машинската обработка на земјиштето, на превозот, ушурот и чувањето на полињата, надоместот за противградната заштита; водниот самопридонес и трошоците за наводнување за културите на градини, како и за другите култури ако наводнувањето на тие култури се врши на поголем дел од површината на катастарската околица.

Трошоците на производството се утврдуваат за еден хектар површина на земјиште посебно за секоја катастарска култура и класа на земјиште.

22. Количествата на употребените вештачки ѓубриња се искажуваат во тежината и нивната вредност по еден хектар, а употребените средства за заштита на растенијата се искажуваат само во вредност по еден хектар.

При утврдувањето на катастарскиот приход искажаните вредности за вештачките ѓубриња и за средствата за заштита на растенијата се документираат со податоци.

23. Обработката на земјиштето, негата на посевите и превозот се изразуваат во работни денови на коњска запрега или во тракторски работни часови.

Бројот на работните денови на коњската запрега за одделни култури, односно за одделни видови посеви по еден хектар површина изнесуваат, и тоа:

Работни денови
на коњска запрега

— за стрни жита	до 10
— за пченка	до 15
— за компир	до 18
— за детелина, луцерка и граорица	до 8
— за ливади	до 4
— за овоштарници	до 8
— за лозја	до 15
— за градини	до 20

При утврдувањето на катастарскиот приход, во трошоците на производството се признава, за превоз на секои 3.000 kg шталско ѓубре, по еден работен ден на коњска запрега.

Воловската (кравја) запрега се пресметува во коњска запрега во сразмер 2:1.

Бројот на тракторските работни часови за одделни култури, односно за одделни видови посеви по еден хектар површина, земајќи дека тракторот е со јачина од 35 KS (условен трактор) изнесува, и тоа:

Тракторски работни
часови

— за стрни жита	до 17
— за пченка	до 26
— за компир	до 35
— за детелина и луцерка	до 20
— за граорица	до 15
— за ливади	до 12
— за овоштарници	до 22
— за лозја	до 30
— за градини	до 40

Вредноста на тракторскиот работен час се пресметува врз основа на просечната амортизација на тракторот со опремата (приклучните машини), процентните трошоци на одржувањето на тракторот и

опремата и просечните погонски трошоци, под претпоставка дека тракторот остварува најмалку 900 работни часови во годината.

Во вредноста на тракторскиот работен час не влегува вредноста на човечкиот труд.

Во катарските околии во кои преовладува употребата на едноосни трактори и мотокултиватори, вредноста на еден работен час на условен трактор е идентична со три часа работа на едноосен трактор, односно пет часови работа на мотокултиватор.

Во трошоците на производството се признава за превоз на секои 3.000 kg шталско губре 2 до 3 тракторски работни часови.

При утврдувањето на бројот на работните денови на запредата или на тракторските работни часови се земаат предвид природните услови и остварените приноси на културите, односно на одделните видови посеви.

24. Трошоците на услугите на комбајни, за вршида на жито за ронење на пченка, за преработка на маслинки и други слични работи ако тој трошок на услугите се плаќа во соодветен процент на производот, се признаваат во процент од вредноста на бруто приносот на посевите, и тоа:

— за комбајнирање на жито	до 20%
— за вршење на жито	до 10%
— за ронење на пченка	до 2%
— за преработка на маслинки	до 10%

Трошоците за ронење на пченка се признаваат само ако машинското ронење на пченка е вообичаено во катастарската околија.

25. Амортизацијата на земјоделските и економските згради и на земјоделскиот инвентар за одделни култури се признава во проценти од бруто приhodот, и тоа:

— за ниви и градини	4 до 6%
---------------------	---------

— за ливади 1%, а во подрачјата каде што е вообичаена употребата на згради за сместување на сено — до 3%.

26. Амортизацијата по 1 ha површина изнесува, и тоа:

— за култура на овоштарници	900 до 1.000 динари
— за култура на лозја	3.000 до 3.300 динари
— за култура на маслинарници	260 до 330 динари

27 Приход од сточарство е паричната вредност на прирастот на добиточниот фонд и млекото и волната што ги дава добиточниот фонд, по одбивање на просечните материјални трошоци на исхраната и негата на добитокот и на амортизацијата на зградите и инвентарот потребни за чување и исхрана на добитокот.

Приходот од сточарството не се утврдува посебно туку се вклучува во приходот на растителното производство преку цените, односно вредноста на земјоделските производи што служат за исхрана на добитокот.

Републиката, односно покраинската Комисија го пресметува приходот од сточарството врз основа на статистичките податоци за бројната состојба и за видовите на добиточниот фонд.

28. За пресметка на катастарскиот приход се применуваат цените на земјоделските и шумските производи што по катастарските околии ќе ги утврди надлежниот орган во следните распони:

Вид на производот Цена во динари

1) пченица	2,30 до 2,50	
2) пченка, јачмен и овес	2,20 до 2,50	(вклучен додаток за сточарство од 0,30)
3) слама	0,15 до 0,30	
4) пченковина	0,07 до 0,20	
5) сено ливадско	0,90 до 1,10	
6) сено од паша	0,45 до 0,65	
7) детелина и луцерка (сено)	1,10 до 1,30	
8) граорица	1,00 до 1,15	
9) компир за човечка исхрана	1,50 до 2,20	
10) компир за добиточна исхрана	0,65 до 0,75	
11) кромид	2,80 до 3,50	
12) зелка	0,90 до 1,50	
13) домати	2,00 до 3,70	
14) пиперки	2,50 до 4,00	
15) друг зеленчук	3,00 до 4,00	
16) јаболки	2,50 до 4,00	
17) круши	3,00 до 4,00	
18) кајсии и праски	4,00 до 6,00	
19) цреси и вишни	3,00 до 6,00	
20) сливи	1,20 до 2,00	
21) ореви, лешници и бадеми	10,00 до 12,00	
22) грозје	3,50 до 5,00	
23) маслиново масло	25,00	
24) смокви	1,50 до 2,00	

Ако цените на одделни производи во одделно подрачје битно отстапуваат од предложените, републиките, односно автономните покраини можат да утврдат и друго ниво на цените.

Цените на репродукционите материјали, на вештачкото губре и на средствата за заштита на растенијата се применуваат при утврдувањето на катастарскиот приход според цените на тие производи во годината за која се утврдени и цените на земјоделските производи.

740.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РВС ПРАВ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 11 април 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за РВС прав, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 9,8%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1906 од 9 ноември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Југовипит“ — Сплит, ОХИС — Скопје и „Винилпластика“ — Задар.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

741.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БИОЛОШКИ ЛЕКОВИ ЗА ВЕТЕРИНАРСКА УПОТРЕБА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 27 декември 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за биолошки лекови за ветеринарска употреба, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат во просек до 20,8%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 815 од 9 ноември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Плива“ — Загреб, Ветеринарски завод — Земун и Ветеринарски завод — Суботица.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 7 купувачи — потрошувачи потписници на Спогодбата.

742.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставникот на потрошувачот склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АКУМУЛАТОРСКИ КУТИИ И НИВНИ КАПАЦИ

1. Претставникот на производителот и претставникот на потрошувачот на 17 август 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за акумулаторски кутии и нивни капацити, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат, при постојните услови на продажбата, цените за тие производи затечени на 31 декември 1975 година, да ги зголемат до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 3276 од 3 ноември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Рума“ — Рума.

Претставник на купувачот-потрошувач: „Тесла“ — Брчко.

743.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРИБОР ЗА ГУМЕНИ ОБУВКИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 17 август 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за прибор за гумени обувки, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат, при постојните услови на продажбата, цените на тие производи затечени на 31 декември 1975 година, да ги зголемат до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 3276 од 3 ноември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Борово“ — Борово, — „Рекорд“ — Раковица, „Вулкан“ — Ниш, „Газела“ — Скопје, „Сава“ — Крањ, „Милое Закиќ“ — Крушевац, „Браќа Вуксановиќ“ — Блаце, „Тигар“ — Пирот, „РИС“ — Загреб и „Јосип Краш“ — Карловац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

744.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕПИЛА ВРЗ БАЗА НА КАУЧУК

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 17 август 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за лепила врз база на каучук, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат, при постојните услови на продажбата, цените на тие производи затечени на 31 декември 1975 година, да ги зголемат до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 3276 од 3 ноември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Сава“ — Крањ, „РИС“ — Загреб, „Борово“ — Борово, „Рекорд“ — Раковица, „Тигар“ — Пирот, „Елан“ — Приеполе, „Газела“ — Скопје и „1 Мај“ — Чачак.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 купувач-потрошувач потписник на Спогодбата.

745.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РЕГЕНЕРАТИ ОД ГУМА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 17 август 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за регенерати од гума, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат, при постојните услови на продажбата, цените за тие производи затечени на 31 декември 1975 година, да ги зголемат до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 3276 од 3 ноември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Фабрика на гума — Рума.

Претставниците на купувачите-потрошувачи: 11 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

746.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛАСТИЧЕН КОНЕЦ (ГУМЕНИ НИШКИ)

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 17 август 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за еластичен конец (гумени нишки), со тоа што производителските организации на здружен труд да можат, при постојните услови на продажбата, цените за тие производи затечени на 31 декември 1975 година, да ги зголемат до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 3276 од 3 ноември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Тигар“ — Пирот.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 15 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

747.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГУМЕНА КОНФЕКЦИЈА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 17 август 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за гумена конфекција, со тоа што производителските организации на здружен труд, да можат, при постојните услови на продажбата, цените на тие производи затечени на 31 декември 1975 година, да ги зголемат до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 3276 од 3 ноември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Сава“ — Крањ и „РИС“ — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 20 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

748.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГУМИРАНО ПЛАТНО

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 17 август 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за гумирано платно, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат, при постојните услови на продажбата, цените на тие производи затечени на 21 декември 1975 година, да ги зголемат до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 3276 од 3 ноември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Сава“ — Крањ, „РИС“ — Загреб, „Борово“ — Борово, „Тигар“ — Пирот и „Витоевац“ — Врњачка Бања.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 20 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

749.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРИСЛОЈНИ ГРАДЕЖНИ ПЛОЧИ ЗА ОПЛАТА ОД РЕЖАНА ГРАЃА ОД ИГЛОЛИСНИЦИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 24 декември 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за трислојни градежни плочи за оплата од режана граѓа од иглолисници, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 9,8%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4589 од 4 ноември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Лип — Блед и Лип — Пивка.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 20 купувачи — потрошувачи потписници на Спогодбата.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АРАПСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АРАПСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ

I

Се отповикува

Аугустин Папиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Арапска Република Египет.

II

Се назначува

Александар Божовиќ, амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Арапска Република Египет.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 43
26 октомври 1977 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 43а од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот комитет за економска соработка со земјите во развој Јан Јернеј, а за член на тој Комитет се назначува Душан Брглез, заменик-претседател на Републичкиот комитет за економски односи со странство на СР Словенија.

Е. п. бр. 836
27 октомври 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

Врз основа на член 43а од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА НАУКА И КУЛТУРА

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот комитет за наука и култура Живан Берисавлевиќ, а за член на тој Комитет се назначува Милиќ Бугарчиќ помошник-сојузен секретар за надворешни работи.

Е. п. бр. 837
27 октомври 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ

За помошник-директор на Сојузната управа за царини се назначува Милан Миланко, советник на претседателот на Извршниот совет на Собранието на САН Војводина.

Е. п. бр. 848
2 ноември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ

За советник на претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски се назначува Лепосава Костиќ, самостоен советник во Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

Е. п. бр. 849
2 ноември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

Врз основа на член 36 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ ПРАВЕН СОВЕТ

1. За членови на Сојузниот правен совет се именуваат, и тоа:

- 1) проф. д-р Никола Балог, претседател на Уставниот суд на САН Војводина;
- 2) д-р Слободан Благоевиќ, професор на Правниот факултет во Титоград;
- 3) д-р Иво Борковиќ, вонреден професор на Правниот факултет во Сплит;
- 4) Мирослав Василевиќ, општествен правобранител на самоуправувањето во Крагуевац;
- 5) Еника Веѓ, потсекретар во Секретаријатот за законодавство на САН Војводина;
- 6) д-р Мартин Ведриш, редовен професор на Правниот факултет во Загреб и претседател на

Правниот совет на Извршниот совет на СР Хрватска;

- 7) д-р Жарко Вимпулшек, претседател на Врховниот суд на Хрватска;
 - 8) Максим Вујошевиќ, заменик-јавен обвинител на СР Црна Гора;
 - 9) д-р Душко Георгиевски, претседател на Судот на здружениот труд на Македонија;
 - 10) м-р Драго Дамјановиќ, покраински општествен правобранител на самоуправувањето на САН Војводина;
 - 11) Евгение Димитров, редовен професор на Правниот факултет во Скопје;
 - 12) Мато Жулиќ, правен советник во ИНА;
 - 13) Милка Јанковиќ, судија во Врховниот суд на Србија;
 - 14) д-р Владимир Јовановиќ, професор на Правниот факултет во Белград;
 - 15) Томислав Кнежевиќ, претседател на Судот на здружениот труд на СР Црна Гора;
 - 16) Рајко Крамбегерџиќ, претседател на Округниот стопански суд во Марибор;
 - 17) Бранимир Љубичиќ, секретар за комисија на Извршниот комитет на Претседателството на ЦК СК на БИХ;
 - 18) д-р Гашо Мијановиќ, професор на Правниот факултет во Сараево;
 - 19) д-р Растко Мочник, претседател на Правниот совет на Извршниот совет на Собранието на Словенија;
 - 20) Михајло Николиќ, помошник-републички секретар за стопанство на СР Црна Гора;
 - 21) Јоже Пернуш, претседател на Вишиот стопански суд на СР Словенија;
 - 22) Авдо Салчиќ, секретар на Деловниот одбор на „Енергоинвест“, Сараево;
 - 23) д-р Стрезо Стрезоски, редовен професор на Правниот факултет во Скопје;
 - 24) Љубисав Стојановиќ, претседател на Судот на здружениот труд на СР Србија;
 - 25) д-р Мајда Стробл, судија на Уставниот суд на СР Словенија;
 - 26) Славојка Тодоровиќ, член на Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина;
 - 27) д-р Горѓи Цаца, член на Извршниот совет и Републички секретар за провосудство на СР Македонија.
2. Се разрешуваат од функцијата досегашните членови на Сојузниот правен совет.

Е. п. бр. 852
2 ноември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Ђоковиќ Садика Демуш, Вуксановиќ Сава Петар,
Зеќ Марка Ђуро;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Кајошевиќ Рустема Бајрам, Журиќ Милића Радомир;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бољевиќ Јанка Велиша, Ѓулафиќ Филипа Ранко, Даветиќ Мирка Мило, Дабовиќ Душана Благоје, Делевиќ Ѓукана Војислав, Ѓечевиќ Селима Халид, Ѓекиќ Неша Василије, Ѓукановиќ Спасоја Петар, Грдиниќ Лазара Милета, Ивановиќ Радунa Стјеван, Кораќ Перка Јабуд, Лаковиќ Милете Ѓуро, Лубарда Петра Илија, Медојевиќ Томе Владимир, Мићевиќ Милуна Бранко, Милачиќ Гојка Милутин, Миловиќ-Шошкиќ Вукмана Олга, Поповиќ Пера Милан, Прелевиќ Јефта Радомир, Радовиќ Живка Милун, Стојановиќ Максима Милиќ, Стрнчевиќ Ивана Петар, Шеховиќ Јусуфа Ризо;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручно-то знаење и борбената готовност на нашите граѓани

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ
МЕЧЕВИ**

Јовићевиќ Мијата Филип, Ковијаниќ Вука Божимир, Марковиќ Мишеље Лука, Раковчевиќ Леке Радомир;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН
ВЕНЕЦ**

Буторовиќ Ѓорѓија Раде, Марковиќ Нике Ангелина;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Фанфани Анта Божо, Илиќ Шпира Ѓубо, Јаковиќ Милете Десанка, Раќковиќ Филипа Дара, Станиќ Зарије Милорад, Свилаповиќ Трипа Петар, Шќеповиќ Јована Ратко, Шеровиќ Стега Радослав, Вељевиќ Јосифа Милинко, Вујиќ-Ивовиќ Ѓура Боса, Вукчевиќ Илије Петар, Вукотиќ Сава Урош, Зјајиќ Влада Анѓа;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Батуран Марка Илија, Беќиќ Цена Омер, Бевилажиќ Марка Шпиро, Војовиќ Јована Милош,

Бошковиќ Ѓока Надежда, Бурзановиќ Петра Перко, Ѓвјетковиќ Сима Арсо, Ѓетковиќ Милчија Јакша, Дедиќ Милована Дамјан, Дедивановиќ Деде Никола, Делевиќ Ѓукана Миросава, Ѓинчевиќ Мила Шпиро, Ѓокиќ Пренке Франѓо, Ѓурашковиќ Драга Драгомир, Ѓуравчај Тона Петар, Иванчевиќ Стефана Симо, Јанковиќ Радоја Ѓорѓије, Јанчевиќ Стијепо Трипо, Јокмановиќ Марка Ѓлажо, Јолиќ Јеремије Александар, Јовановиќ Божа Миладин, Јукиќ Јока Васиљка, Киhofer Радомира Драгољуб, Ѓуцовиќ Пренке Дода, Ѓуцовиќ Ѓерѓе Коља, Мараш Веља Зарија, Марковиќ Милована Јосиф, Миќаковиќ Зефа Петар, Милошевиќ Батрића Бошко, Николиќ Ница Тома, Новаковиќ Милутина Фенка, Периќ Милутина Невка, Перовиќ Вуксана Миро, Поповиќ Риста Ѓоко, Прелевиќ Божа Драгутин, Радовиќ Вукосава Милан, Радовиќ Војина Беселин, Раичевиќ Анта Апостол, Раичевиќ Михаила Мирко, Рајковиќ Радивоја Чедомир, Раковиќ Радунa Обрад, Станковиќ Вукашина Владимир, Шаботиќ Меда Рехо, Улиќ Спасоја Ѓлажо, Влаховиќ Татиније Анка, Вујотиќ Машана Видак, Вукчевиќ Сава Благота, Вукчевиќ Луке Ѓоко, Вуковиќ Вукића Данило, Вуковиќ Радована Драгутин, Вуковиќ Машана Милорад;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручно-то знаење и борбената готовност на нашите граѓани

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
МЕЧЕВИ**

Бариќтаровиќ Богосава Милош, Бошковиќ Савеле Ѓранислав, Ивановиќ Богдана Драгиша, Јелиќ Радисава Радош, Језерник Мјртина Ивица, Кнежевиќ Милчиќа Богиќ, Ѓуљуровиќ Деде Никола, Малишиќ Радоша Радослав, Марковиќ Николе Вукашин, Обрадовиќ Обрада Урош, Ојданиќ Димитрија Војислав, Павићевиќ Блажа Радован, Полексиќ Илије Периша, Раичевиќ Михаила Саво, Раичевиќ Милана Велимир, Савиќ Милуна Илија, Спалевиќ Ѓубомира Радоша, Станиќ Гавра Милија, Шќепанчевиќ Ѓукана Богдан, Трифуновиќ Новице Божиќар;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Мирановиќ Лукиќ Илија;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Јововиќ Матије Јован, Митровиќ Милије Златија, Пејушковиќ Новака Милисав, Шаиновиќ Смајлија Шабан, Томашевиќ Богдана Ратко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Ђоковиќ Османа Хуссин, Грдиниќ Јова Новица, Ивезиќ Николе Мартин, Медојевиќ Вукосава Марќо, Пајковиќ Мила Милиќ, Стијовиќ Павла Светозар.

Бр. 48
7 април 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— по повод на педесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во развивањето на културно-уметничкиот живот, во ширењето на прогресивните идеи и јакнењето на класната свест на работниците

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Радничко културно-уметничко друштво „Абрашевић“ — Мостар

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Ашанин Милике Ристо, Рибаровић Абдона Гојмир, Тричковић Јеврема Тричко, Жижкић Никодима Петар;

Од СР Хрватска

— по повод на деведесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во развивањето на културно-забавниот и музичкиот живот во својата средина

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Културно-уметничко друштво „Граѓанска гласба“ — Метковић;

— по повод на осумдесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

„Подух“ пољопривредно, духанско, трговачко и туристичко подuzeће — Метковић;

— по повод на осумдесетгодишнината на постоењето, а за заслуги во развивањето на културно-просветниот живот и негувањето на народни песни и игри од својот крај

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Хрватско селјачко просветно друштво „Съеме“ — Шестине;

Од СР Македонија

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси на полето на

издавачката дејност, со што е направен значаен придонес кон ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

Издавачката куќа „Македонска книга“ — Скопје;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Памучна индустрија „Македонка“ — Штип;

— по повод на шеесетгодишнината на животот и долгогодишното револуционерно дејствување, а за особени заслуги во работата на развивањето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на нашата земја, како и за значаен придонес кон политиката на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА

Глигоров Киро;

Од СР Словенија

— по повод на педесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во организирањето и насочувањето на работата на своите друштва и за придонес кон здравствената заштита на населението

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Савез друштвава медицинских сестара Словеније;

— по повод на педесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

„Ползела“ фабрика чарапа — Ползела;

— по повод на седумдесет и петгодишнината на работата, а за заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи, општествен и личен имот, со што е направен значаен придонес на социјалистичката заедница

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Добровољно ватрогасно друштво — Брасловче;

— по повод на дваесет и петгодишнината на излегувањето, а за заслуги и успеси во редовното и објективното информирање и поттикнување на активност на работниците, со што е направен значаен придонес кон развојот на работниот колектив

„Железар“ гласило радног колектива СОУР-а СЖ Железаре — Јесенице;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

Рунко Милоша Станислав, Врховшек Антона Франце, Жупанчич Отона др Андреја;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Павлин Јакоба Франц;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Лебан Јоже Антон, Печар Матевжа Матко, Ракоше Јоже, Ронко Ивана др Лојзе, Шлибар Јовре Мирослав, Жиданик Матије Јосипина;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Ракоше Јоже, Жупанчич Отона д-р Андреј;

Од СР Србија

— за особени успеси во образованието на стручни и научни кадри, за заслуги на унапредувањето на архитектурата и за значаен придонес кон стопанскиот и општествениот развој на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Архитектонски факултет — Београд;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

„Центротекстил“ експорт-импорт — Београд, Грађевински комбинат „Комграп“ — Београд, Грађевинско предузеће „Партизански пут“ — Београд;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Јекиќ Младена д-р Урош;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Дурсановиќ-Винковиќ Андрије Катица;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Вићентијевиќ Милана Радомир;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Мирчиќ Јована Влатко, Ристиќ Димитрија Најдан;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Кецман Обрада Драго, Класановиќ Вука Дојчило, Миловановиќ Милована Владимир, Миљун-Јовићевиќ Андрије Љубица, Митровиќ Сотира Младен, Позниќ Томе Раде, Росиќ Љубомира Драгољуб, Вишекруна Јована Давид, Вукојевиќ Мирка Душан.

Бр. 50
8 април 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Алексиќ Симеуна Јаков;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бериќ Млађана Обрад, Малешевиќ Лазе Спајкоја;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење на напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Хробат Драгутина Драгослав, Иванковиќ Петра Глиго, Маглов Јове Крсто, Миловановиќ Тоде Боро, Вујичиќ Драгутина Стојан, Вуковиќ Милана Божидар;

— за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Џвишиќ Петра Лазар, Леканиќ Раде Станоје, Родиќ Жарка Перо;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Анђелиќ Стојана Љубан, Бојиновиќ Обрада Миодраг, Маглов Јове Милан, Мандиќ Борђе Боро, Сејмановиќ Петра Драгољуб;

Од СР Хрватска

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Паценти Јосипа Радослав, Паужетиќ Мате Милац, Пифар Мате Мате, Поропат Ивана Јаков, Поропат Јосипа Иван, Спонза Николе Пиетро;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Баришиќ Ивана Пашко, Брашиќ Јосипа инж. Петар, Цићиќ Пашке Анте, Грбац-Quarantotto Томе Елиса, Искра Фрање Виктор, Калебиќ Павла Маријан, Милоханиќ Антоана Мирко, Росанз-Бартоли Еуфенија Розина, Смољан Ивана Милан;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бастијанчиќ Фуме Иван, Бенчиќ Јосипа Драго, Benussi Стефана Giovanni, Грбац Антоана Маријан, Маречиќ Виктор Марија, Матошевиќ Ивана Томо, Смитка Еле Младен, Зграблиќ Михе Иван;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бенчиќ Мате Петар, Девесцови Giovanni Michele, Глика-Шпрака Ивана Марија, Хорват-Квафлиќ Ивана др Јања, Искра-Буриќ Ивана Анђела, Иванчиќ-Петровиќ Ивана Марија, Јашиќ Шиме Карло, Климав Николе Антон, Кмет Блажа Јосип, Крајцар Антоана Маријан, Кухар Фрање Мартин, Маружин-Чуле Ивана Анђела, Milich Giovanni Francesco, Поропат Јосипа Јосип, Поропат Ивана Софија, Рудан Паше Јосип, Смољан-Ројниќ Михе Марта, Strossmauer-Прашељ Јосипа Марија, Strossmauer Вјекослава Жељко, Швориниќ Ивана Иван, Туљак Ивана Бруно, Угрин-Ружиќ Антоана Јоланда, Вранчиќ Шиме Ана, Зграблиќ-Грабар Јакова Ема, Зграблиќ Марка Марко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот за земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бачиќ Николе Никола, Баришиќ Стипана Анте, Бачиќ Ивана Ивица, Bissi Domenico Tranquillo, Боровиќ Николе Јово, Црнобори Томе Аделмо, Цурто Грегорио Ницоло, Чућиќ-Хреља Рудолфа Ана, Диминиќ-Божјиќ Блажа Марија, Ђурица Саве Стеван, Кородија Саве Јован, Крижанац Мате Романо, Лагиња Антоана Иван, Ламбаца Томе Бранко, Лопач Драге Јосип, Матошевиќ Грге Мартин, Поропат Петра Иван, Поропат Антоана Љуба, Поропат Мате Марио, Рајко Ивана Анте, Рашковиќ Николе Ђуро, Ружиќ Јосипа Јосип, Серговиќ Јосипа Петар, Станојевиќ Уроша Велимир, Stuparich Марина Андреа, Сугар-Будиција Giuseppe Eufemia, Шубара Мирка Јефто, Тошиќ Matteo Антон, Vidotto-Brunetti Antonio Ines;

— за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Appolonio-Божац Антоана Рожина, Бенчиќ Винка Никола, Бернелиќ Антоана Антон, Божац Мате Фрање, Кмет Блажа Катица, Корениќ Петра Гашпар, Крајцар Јосипа Јаков, Мачина Мате Иван, Матика Ивана Антон, Матика Михе Антон, Матика Антоана Карло, Мохоровиќ-Веназиќ Шиме Ана, Оточан Ивана Иван, Петех-Матика Ивана Ана, Петех-Дамјановиќ Антоана Јосипа, Петерпол Мате Мате, Пућиќ Динка Динко, Пућиќ Јосипа Иван, Рауниќ Андрије Иван, Рудан Ивана Мате, Сошиќ Антоана Иван, Сошиќ Ивана Карло, Удовиќиќ Фране Нина, Ујчиќ Мартина Јосип, Захарија-Крижанац Антоана Луца, Жаргиќ Мате Антон, Жуфиќ Јосипа Иван;

— за заслуги и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Аниќ-Ђурко Стипана Нико, Аполонио Доменицо Евелина, Багчиќ Фрање Јосип, Вертоли-Цетина Антоана Енерина, Бачиќ Ивана Анте, Berlenghi-Барановиќ Мате Марија, Божаниќ-Радеќиќ Ивана Марија, Буковровиќ Илије Сава, Бурсаќ Стевана Петар, Буришиќ Антоана Иван, Бутковиќ-Балиќ Анте Аница, Церин Шиме Шиме, Crisafulli Angelo Giuseppe, Ѓаќиќ Крсте Марија, Дамјановиќ Ђуре Јека, Dandolo-Benussi Matteo Antonia, Дондур Обрада Милан, Драгишиќ Лазе Никола, Драндиќ Мате Јосип, Ерман Мате Атилио, Фажон-Радовиќ Ивана Розалија, Гргиќ Ивана Марко, Грубишиќ-Баховиќ Јосипа Албина, Хреља-Иванчиќ Антоана Ана, Илиќ Петра Јово, Илиќ-Тањка Марка Милица, Иве-Спонза Антонио Армида, Јуратовац Мате Стјепан, Каблар Петра Јово, Калчиќ Гашпара Алтонија, Крајцар-Мариќ Марка Марија, Крајцар Антоана Карло, Краљиќ Кешац Ивана Марија, Кухариќ Вјекослава Ремигио, Кунчевиќ Јандрије Никола, Љеваја Јована Никола, Малуса-Годена Фрање Ангесе, Маретиќ-Бенчиќ Рудолфа Милена, Маринковиќ Петра Милан, Матошевиќ Шиме Иван, Матошевиќ Шиме Шиме, Милетиќ-Банко Ивана Марија, Николиќ Душана Марко, Огњеновиќ Милоша Сава, Опачиќ Луке Милан, Оточан-Видулин Мартина Ана, Паховиќ Мате Иван, Перчиќ Ивана Леополд, Поповиќ Саве Срећко, Прекаљ-Франковиќ Виктор Фумица, Пренц Ивана Иван, Пренц-Радеќиќ Милана Марија, Путина-Церин Мартина Марија, Рудан Антоана Романо, Солдатиќ-Јашиќ Агате Марија, Сошиќ Јуре Ана, Сошиќ Ивана Иван, Спонза-Радовчиќ Томе Ана, Стојановиќ Стеве Бранко, Сунајко Тодора Милан, Шијан Миле Илија, Штрбац Васе Шпиро, Топаловиќ Петра Стојан, Тосиќ Мартина Сергио, Трагник Станка Станислав, Угрин Шиме Ерминио, Валентиќ Ивана Иван, Вишковиќ Ивана Милан, Воларевиќ-Опширач Петра Мила, Вујасиновиќ Илије Илија, Зграблиќ Гашпара Петар, Зокил Јосипа Јосип, Зовиќ Ивана Иван, Жужиќ Јосипа Јосип;

Од САП Војводина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Колунџија Миће Марко, Мишковиќ Здравка Боривоје, Зеленовиќ Милана Драгутин;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Допуѓа-Станаhev Васе Бранка, Граховац Јове Спасоје;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА

Дробњаковић Миленка Ристивоје, Петрић Илије Димитрије, Прелић Милана Васа;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ивановић-Костић Илије Ангелина, Косановић Петра Јелена, Крајиновић Јована Лазар, Мандић Ђуре Мане, Шешкић Добривоја Живота, Шурјановић-Каћански Ивана Милена, Золнаи Иштвана Алберт;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Хорват-Шајтош Петра Розалија.

Бр. 51

18 април 1977 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Черњавски Едуарда Хенрих, Грубор Михајла Милка, Лукиќ Ристе Мато, Марковић Стезе Симо, Митрић Ђуре Десимир, Мулиќ Салиха Мухамед, Церкановић-Танацковић Константина Смиљка, Раќановић Салиха Абдулах, Тадиќ Косте Лазар;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алиќ Османа Муниб, Баничевић Радована Бошко, Бановић-Калкан Шпире Петра, Богдановић Митра Илија, Богуновић Саве Бранко, Божиќ Марка Остоја, Црногорац Вујадина Босиљка, Дервишевић Авде Рифат, Домбај-Голошевић Хивзе Урфета, Џинић Алије Бакир, Етеровић Ивана Милан, Глухаић Воже Радован, Гостимировић Вида Гляго, Гребо-Удовчић Салиха Аиша, Грубор Михајла Милка, Хатибовић Смаила Резак, Хоџић Арифасан Хасан, Хрнић-Судић Реџе Сафа, Игњатић Ристе Рајко, Имамовић Назифа Химзо, Иванковић Мате Лука, Јовановић Пере Милан, Јовић-Сурчић Анте Олга, Јуркијевић-Савић Павла Јагода, Капетановић Османа Шемсо, Капиџић-Шенвалд Вернарда Матилда, Касумовић Мухамеда Сакиб, Крунић Саве Илија, Магерл Анте Славица, Малеш-Лујић Стевана Деса, Мехиќ Мује Алија, Миљановић Лазара Вељко, Осмокровић Марка Перо, Пударић-Томинић Алберта Недељка, Раић Васе Бранко, Раљиќ Пеѓка Славо, Репац Илије Никола, Рудиќ Мехмеда Рагиб;

Сабљак Ивана Јосип, Симиќ-Бегиќ Ивана Дана, Сокиќ Николе Саво, Шахбеговић Сејфе Фадил, Шатор Ибрахима Зехра, Шеховић-Берта Гојка Данка, Шобот Душана Ђуро, Таслиџић Цемала Мурис, Тињић Ахмета Абдулах, Трифуновић-Рељиќ Петра Милојка, Ужићанин Салиха Рагиб, Видаковић Лазара Јово, Видиќ Алексе Ристо, Вуковиќ Митра Милорад;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Алтирац-Прпа Јована Стана, Грубор Михајла Милка, Јокановић Луке Тривун, Кекеровић Грује Љубан, Палалиќ Ибре Спахо, Пударић-Томинић Алберта Недељка, Ристиќ Бошка Бошко, Ризвиќ Мурата Латиф, Симиќ-Бегиќ Ивана Дана;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ахметановић Хасана Абдулах, Акшам Петра Милан, Бановић Стојана Милан, Бокан Симе Јово, Буриќ Мује Мустафа, Дуриќ Латифа Осман, Глеѓа Мирка Петар, Хаџиомерагић Хамида Омер, Хаџи-сејдиќ Салиха Мустафа, Хаџиселимовић Беџира Халид, Ивковић Радована Бориша, Јанковић Стјепана Бранко, Кешетовић Решида Наил, Крошњар Николе Владан, Кузмановић Николе Перо, Магерл Анте Ивица, Миљковић Хасана Емин, Пипић Касима Заим, Станишиќ Митра Петар, Стојановић Воже Тодор, Узелац Марије Душан;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Ђуриќ Хамида Сеад, Фидахиќ Хасана Салко, Гулан, Трифуна Вујадин, Хаџиалиќ Ахмета Хамид;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Дановиќ Алије Салих, Хајдуковиќ Луке Пајо, Кеџман Љубомира Чедо, Радовановиќ Вељка Владо;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ахиќ Мустафе Таудин, Ахметовиќ Омера Акиф, Алиј Ибре Сулфо, Алтарац-Прпа Јована Стана, Арнаутовиќ-Сујолчиќ Ибрахиџа Раза, Бешировиќ Алије Хасиб, Бешагиќ-Диздар Хамде Сенија, Врљак Ибре Ибро, Црнчиќ Суље Муниб, Чабрило Стојана Илија, Чипиќ-Раџиќ Шаџира Хетиџа, Чориќ Мате Иво, Чориќ Дервиша Расим, Чосиќ Суље Салкан, Даќјановиќ-Мандиќ Илије Дара, Џамбиќ Емина Мухарем, Филиповиќ-Робовиќ Мухарема Зејфа, Галиќ Пере Богдан, Галиќ Јове Петар, Гавриловиќ Пере Анкица, Герин Ибре Адем, Гребо Авде Расим, Хаџибеговиќ Сулејмана Исмет, Хубана-Перишиќ Милана Ксенија, Ибраќимовиќ Хусеина Ибраќим, Јокановиќ Симе Адам, Јолдиќ Ахмета Машо, Јусиќ Паше Шефко, Јусуфија Хусе Сулејман, Кавазовиќ Мује Ферид, Китовница-Јахиќ Тамиле Емира, Клепо Ахмета Халид, Ковачиќ Ивана Марица, Кривошиќ Мухамеда Халид, Куленовиќ-Раќинска Станислава Каролиџа;

Латиновиќ-Бијелиќ Милутина Јела, Ловриќ Ивана Стипо, Лучиќ-Кесиќ Милоша Милија, Мамелеџија Хусе Шабан, Мариќ Станка Ђорђе, Марјановиќ Милана Славко, Мичиќ-Марковиќ Власте Цвијета, Миџиќ-Ђуриќ Мухарема Фатима, Микиќ Јозе Анита, Милановиќ Данила Гавро, Милановиќ-Тараќчија Мирка Ратка, Милутиновиќ-Илиќ Милана Драгица, Митровиќ-Илиќ Неѓе Ангелина, Мрќајиќ Ђоке Стеван, Мујичиќ Шћепана Јован, Мујичиќ Ибрахиџа Нусрет, Мустафиќ Салке Хасиб, Никшиќ Смаила Џемал, Новалиќ-Дервишбеговиќ Алије Емина, Пекмеќ Мехмеда Хамдија, Петковиќ Милорада Раденко, Петровиќ Цвијетина Бранко, Раџиќ Деде Дедо, Решиќ Мехмеда Баќија, Руњиќ Луке Борка, Смиќиќ-Ђуриќ Петра Милџа, Скопљаковиќ Стјепана Илија, Славниќ Анѓелка Милан, Шемовиќ Раше Ибро, Шешкиќ-Килаџиќ Салке Хашида, Шќориќ-Стеве Саја, Шућур Владе Здравко, Таков Живана Смиља, Талетовиќ Емина Фатима, Тоља Хасана Авдо, Туфегчиќ Бајре Муневера, Туви Саламона Нисим, Вокиќ Војислава Борка, Зејниќ Ибре Мујо, Зрилиќ Љубоје Стана, Живковиќ Јове Андрија;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алексиќ Николе Реља, Андриќ Стјепана Томо, Авдибеговиќ Фејзе Нусрет, Авдиќ Бајре Мурат, Башиќ-Сукно Владимира Љиљана, Батаѓел Аугустина Франц, Бечирбашиќ Ибре Атиф, Бешировиќ Салке Хрусто, Беначек Милана Јан, Вилаќ Томе Казимир, Борниќ Сулејмана Алија, Бошњак Јуре Станка, Бранковиќ Влајќа Светозар, Брдар Лазе Момчило, Џипот Михајла Звонко, Чатлак-Продановиќ Ђуре Радослава, Чехиќ Тамиле Кемал, Чехиќ Салиха Назиф, Чорбиќ Ахмета Хаќија, Ѓетковиќ-Мољевиќ Бранка Бранка, Ѓосиќ Хашима Емин, Ѓумуровиќ Салиха Абдулкадер, Дедиќ Салиха Муслим, Деркач Фране Карло, Дервишиќ Ѓулаге Мухамед, Доган Салка Рашид, Драговиќ-Јуќиќ Сулејмана Исмета, Ѓамбас Хусе Шефкиќ, Харачиќ Узеира Наза, Хасибовиќ Хусеина Мухамед, Хебибовиќ Ос-

мана Хамид, Хуриќ Ибре Салих, Ињаќ Пере Васо, Јокановиќ Симе Перо;

Јокиќ Алексе Борислав, Јовановиќ Максе Дара, Јовановиќ Јове Тодор, Јововиќ Вељка Перо, Качмарчиќ Матије Фране, Кадиќ Асима Фаџил, Кајевиќ Ѓорѓа Влатко, Каршиќ Мехе Реџо, Касумовиќ Хусе Рамо, Каталиниќ Стјепана Ивиџа, Китовница Суље Хасо, Кључевиќ Таџије Никола, Кнежевиќ-Сушиловиќ Стипе Анка, Кочевиќ Сејфе Осман, Којиќ Јове Чедо, Копестински Пана Јелица, Корпиќ Јоже Јожа, Ковачевиќ Николе Винко, Креќо Осман Шабан, Креќовиќ Николе Руџица, Крезиќ Анте Илија, Криштиќ-Нинковиќ Светозара Меланија, Крсмановиќ Миће Милош, Кубуриќ Ѓуре Јела, Лукиќ Илије Зора, Максимовиќ Милоша Милко, Малтериќ Андрије Фране, Мамелеџија Хусе Зејнил, Марјановиќ Владислава Сретослав, Марковиќ Јована Драго, Марковиќ Новице Миленко, Матановиќ Мате Јозо, Матосевиќ Ѓике Фране, Медиќ Михајла Ѓоко, Мехиќ Сулејмана Јусуф, Мичиќ Гавре Јово, Мичиќ Таџије Станоје, Милишиќ Васе Вождар, Мишановиќ Јосипа Ѓлатко, Митровиќ Војислава Момчило;

Митровиќ Ратка Ратомир, Младеновиќ Саве Јоцо, Мујак Акифа Мустафа, Мурановиќ Јунуза Дијаз, Мусиќ Мехе Мустафа, Николиќ Љубе Добрило, Ноѓиќ Адема Смаил, Новиќиќ Душана Славко, Обрадовиќ-Ружичиќ Саве Јевросима, Оловчиќ Ахмеда Зејнил, Пелиќ Фране Марко, Петровиќ Димитрије Борислав, Петровиќ-Семјан Михајла Мирјана, Пинтол Салке Омер, Пишиќ Касима Атиф, Поповиќ Шиме Никола, Раџиќ-Ђукиќ Милана Мила, Радуловиќ Андрије Бајо, Реџиќ Милићев Вук, Ровчаниќ Рушида Шаџир, Савиќ Душана Бранко, Савковиќ Миодрага Драгољуб, Сикираш Миће Милорад, Скоко Николе Јозо, Скопљак Мехе Мехмедалија, Славниќ Стојана Душан, Смајиќ Авде Исо, Средановиќ Ѓорѓа Богдан, Стевановиќ-Стакиќ Рајќа Винка, Стоковиќ Кресоје Душан, Суљиќ Шабана Халил, Шимунаќ Ивана Томислав, Шќрбо Смаила Хилмија, Шошиќ Милоша Драшко, Штернерберг Адолфа Лео, Тановиќ-Агановиќ Мухарема Зеќија, Тескерџиќ-Ђонлагиќ Абдуллатифа Фатима, Тиквеша Авде Ибраќим, Тодоровиќ Милана Сретко, Толиќ Стипе Драго, Тољ Алексе Рајќо;

Трифуновиќ Милорада Властимир, Трнка Рашида Енвер, Врбањаќ Рашида Сафет, Вучиќак Ристе Остоја, Вујосевиќ Андрије Владимир, Вуковиќ Владе Момчило, Зидаревиќ Виктор Рудо, Жуниќ Мустафе Ибраќим;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Гајиќ Остоје Васо, Хаџизуфиќ Аѓана Шахзудин, Хаткиќ Салиха Мухарем, Мехичиќ Мехе Теуфик, Солдан Блажена Марјан, Топиќ Глигора Миландин, Зрилиќ Дмитра Лазо;

— за покажана храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

Арнаутовиќ Садика Сафет, Билиќ Мије Марко, Бундиќ Мехмеда Ибраќим, Ѓамјановиќ-Мандиќ Илије Дара, Даутовиќ Алије Велага, Делиќ Хашима Рамо, Девиќ Петра Симо, Филиповиќ Луке Никола, Фушко Ибраќима Хашим, Градинчиќ Дервиша Ејуб, Грахиќ Алије Јашар, Гуњара Осман Салих, Ибраќовиќ Салиха Салих, Јашаревиќ Паше

Хабиб, Јербов Ивана Стјепан, Јусић Шерифа Мухарем, Кањижа Мује Јусуф, Луковић Хусе Мујага, Мемич Але Химзо, Мишковић Мије Иво, Палић Мехе Муниб, Прањић Мије Иво, Савић Саве Саво, Шћепановић-Ускоковић Радоја Десанка, Захировић Ибрахима Мухарем, Златић Салке Расим;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Арнаутовић Ибрахима Реуф, Авдић Рашида Омер, Аврам Михајла Ристо, Хирош Сафета Фикрет, Ибрак Ибрашима Идриз, Јозић Илије Мијо, Касумовић Хаџе Сакиб, Марковић Јована Милован, Матић-Обрадовић Илије Софренија, Спасеновић Душана Момчило, Вардалић Мује Сулејман, Велић Беше Хамид;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Блечић Антона Антон, Ђурић Ђоке Цвијетин, Хоџић Хусеина Едхем, Хоџић Мухарема Махмут, Јокић-Ружић Алексе Милица, Јусуфовић Синана Хусо, Кнол Јосипа Александар, Леџенац Лазара Дејан, Которић Ахмета Асим, Мелер Стјепана Желко, Милосављевић Војина Јово, Муртић Сабита Расим, Омеровић-Кудић Хрусте Мевка, Полић Крсте Љубомир, Стојановић Милорада Радинка, Тешић Милана Живко, Видић Павла Марко, Зиројевић-Станић Ђорђе Зорка;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Дивич Ивана Антуц, Јеличић Душка Здравко, Вукоје Ловре Лука;

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Маринковић Стојана Ранко, Машић Смаје Рефик.

Бр. 52

13 април 1977 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
726. Уредба за дополнително на Уредбата за условите за привремен увоз на стоки — —	1933
727. Одлука за условите под кои основните и други организации на здружен труд и банките овластени за работи со странство можат за сметка на основните и други организации на здружен труд да им даваат финансиски кредити на корисници во странство — — — — —	1933
728. Одлука за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметување на царината и на другите давачки, за пресметување на даночните олесненија при извозот и за искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката — — — — —	1934
729. Одлука за преземање на обврските од организациите на здружен труд основачи на претпријатија во странство во поглед на прометот на претпријатието основано во странство што се занимава со трговска дејност — — — — —	1934
730. Одлука за ослободување на организациите на здружен труд од обврската за вршење на редовен попис (инвентарисување) на определени средства — — — — —	1935
731. Одлука за измена на одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	1935
732. Решение за утврдување на предметите што се ослободени од плаќање на царина врз основа на член 27 став 2 точка 2 од Царинскиот закон — — — — —	1936
733. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот »Bild« — — — — —	1936
734. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот »Kurier« — — — — —	1937
735. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот »Süd ost Tagespost« — — — — —	1937
736. Правилник за начинот на вршење задолжителен здравствен преглед на пратките на растенија што се увезуваат, извезуваат и транзитираат и за начинот на уништување на пратките на растенија — — — — —	1937
737. Правилник за начинот на водење на евиденцијата за гробиштата и гробовите на припадниците на сојузничките и на другите странски армии на територијата на Југославија — — — — —	1941
738. Правилник за измена на Правилникот за квалитетот на житата, мелничките производи, лебот, печивото и тестенините — — — — —	1942
739. Договор за основните критериуми за утврдување на катастарскиот приход — — — — —	1942
740. Спогодба за промена на затечените цени за PVC праз — — — — —	1945
741. Спогодба за промена на затечените цени за биолошки лекови за ветеринарска употреба — — — — —	1946
742. Спогодба за промена на затечените цени за акумулаторски кутии и нивни капацитети — — — — —	1946
743. Спогодба за промена на затечените цени за прибор за гумени обувки — — — — —	1946
744. Спогодба за промена на затечените цени за лепила врз база на каучук — — — — —	1946
745. Спогодба за промена на затечените цени за регенерати од гума — — — — —	1947
746. Спогодба за промена на затечените цени за еластичен конец (гумени нишки) — — — — —	1947
747. Спогодба за промена на затечените цени за гумена конфекција — — — — —	1947
748. Спогодба за промена на затечените цени за гумирано платно — — — — —	1947
749. Спогодба за промена на затечените цени за трислојни градежни плочи за оплата од режана граѓа од иглолисници — — — — —	1948
Укази — — — — —	1948
Назначувања и разрешувања — — — — —	1948
Одликувања — — — — —	1949

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.